



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 11 септември 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 224 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 9.600 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

814.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАСТИВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО

1. Организациите на здружен труд што произведуваат јастиво растително масло од соја, сончоглед и маслодајна репка можат цените на тоа масло да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	масло од сончоглед	масло од соја и маслодајна репка
1) сурово јастиво масло	750,89 дин/kg	636,16 дин/kg
2) рафинирано јастиво масло:		
– во буриња и цистерни	895,64 дин/kg	758,79 дин/kg
– во лимена и пластична амбалажа од 3 литри до 25 литри	832,31 дин/l	705,12 дин/l
– во стаклени шишиња од 1 литар	904,69 дин/l	766,46 дин/l
– во пластични шишиња од 1 литар	922,78 дин/l	781,79 дин/l
– во пластични шишиња од 3/4 литар	705,67 дин/3/4 l	597,83 дин/3/4 l

2. Цените на мешаните јастиви растителни масла од сончоглед, соја и маслодајна репка се формираат сразмерно на учеството на одделните видови јастиви растителни масла во тие мешаници, по цените на тие масла од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените на маслото од точ. 1 и 2 на оваа одлука, при постојните услови на продажбата, важат како највисоки продажни цени на производителите франко растоварна станица на купувачот. Во цената на рафинираното јастиво масло во пластични шишиња е засметана вредноста на амбалажата, а во цената на суровото јастиво масло и на рафинираното јастиво растително масло во буриња и цистерни,

во стаклени шишиња и во лимена и во пластична амбалажа од 3 литри до 25 литри не е засметана вредноста на амбалажата. На тие цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со прописите.

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло, како и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: иматели на дуќани) можат да ги зголемат постојните цени на јастивото растително масло затечени на залихи, и тоа за:

	масло од сончоглед	масло од соја и маслодајна репка
1) сурово јастиво масло	214,54 дин/kg	181,76 дин/kg
2) рафинирано јастиво масло:		
– во буриња и цистерни	255,90 дин/kg	216,89 дин/kg
– во лимена и пластична амбалажа од 3 литри до 25 литри	237,80 дин/l	201,46 дин/l
– во стаклени шишиња од 1 литар	258,48 дин/l	218,99 дин/l
– во пластични шишиња од 1 литар	263,65 дин/l	223,37 дин/l
– во пластични шишиња од 3/4 литар	201,62 дин/3/4 l	170,81 дин/3/4 l

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло и имателите на дуќани можат во прометот на големо односно на мало, цените на јастивото растително масло што се затечени на залихи да ги зголемат така што на набавната цена ги засметуваат износите од став 1 на оваа точка.

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло и имателите на дуќани ќе ги полишат сите количини на залихи на јастиво растително масло од точка 1 на оваа одлука и на мешани масла од сончоглед, соја и маслодајна репка од точка 2 на оваа одлука затечени на 11 септември 1987 година, како и сите количини на тие масла што до тој ден на организациите на здружен труд и на имателите на дуќани им ги фактурирале производителите, односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло и имателите на дуќани

ќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 4 став 1 на оваа одлука за сите попишани количини. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните количини на масло од точка 1 на оваа одлука и на мешани масла од точка 2 на оваа одлука на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоките цени за јастиво растително масло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/87).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 313  
11 септември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

## 815.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ШЕЌЕРОТ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат шеќер можат цените на шеќерот да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	дин/kg
1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg — — —	389,00
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски начин од 1 kg и 2 kg — — — — —	408,45
3) шеќер во коцки:	
— пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg — —	513,50
— во други пакувања, нето 1 kg — — — — —	482,35

2. Цените на шеќерот од точка 1 на оваа одлука важат како највисоки продажни цени на производителите франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот или франко натоварено во фабриката, вклучувајќи ги и трошоците за пакување и амбалажа.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани што се занимаваат со промет (во натамошниот текст: иматели на дуќани) можат постојните цени на шеќерот затечени на залихи да ги зголемат, и тоа за:

	дин/kg
1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg — — —	94,00
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски начин, од 1 kg и 2 kg — — — — —	98,75
3) шеќер во коцки:	
— пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg — —	124,15
— во други пакувања, нето 1 kg — — — — —	116,60

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и имателите на дуќани можат во прометот на големо, односно на мало, цените на шеќерот што е затечен на залихи да ги зголемат така што на набавната цена ги засметуваат износите од став 1 на оваа точка.

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ги попишат сите количини на залихи на шеќер од точка 1 на оваа одлука затечени на 11 септември 1987 година и сите количини на тој шеќер што до тој ден на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и на имателите на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 3 на оваа одлука, за сите попишани количини шеќер. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните количини на шеќер од точка 1 на оваа одлука на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоките цени на шеќерот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/87).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 314  
11 септември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

## 816.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1987

година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/86, 33/87 и 42/87), во точка 7 зборовите: „30 септември” се заменуваат со зборовите: „12 септември”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 312  
11 септември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с.р.

817.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80 и 4/85), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 200-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИЌ КАРАЦИЌ**

1. Народната банка на Југославија ќе врши продажба на пригодни ковани пари издадени врз основа на Одлуката за издавање на пригодни ковани пари по повод 200-годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/87) непосредно и преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во земјата и во странство.

Народната банка на Југославија може продажбата од став 1 на оваа точка да ја врши преку банки и други специјализирани организации.

2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе ги пушти во продажба на 15 септември 1985 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 128  
4 септември 1987 година  
Белград

Го заменува претседателот на  
Советот на гувернерите  
заменик на гувернерот на  
Народната банка на Југославија,  
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

818.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

## НАРЕДБА

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

1. Заради спречување на внесување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на заразни болести лигавка и шап, се забранува увоз од Република Италија, и тоа од областите Ломбардија, Емилија Ромања, Тоскана и Лацио во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на следните пратки:

1) на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи);

2) производи, суровини и отпадоци од чапункари, освен термички обработени конзерви од месо, сурови кожи солени со морска сол и третирани со калцинирана сода ако така обработените кожи биле лагирани најмалку 30 дена во местото на потеклото и ако во општината на потеклото на кожи во соседните општини немало лигавка и шап за последните три месеци, термички обработено масно ткиво и волна перена во алкален воден раствор при вредност од рН 10, со додаток на  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  во количина од 1,5-2 g на литар и сушени во воздушна струја при температура од 80 °C.

2. На граничните премини спрема Република Италија е задолжителна дезинфекција на сите превозни средства користени за превоз на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, што се враќаат празни од Република Италија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојанен ветеринарски надзор и спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразни болести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86, 56/86, 61/86 и 46/87).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 5761/1  
1 септември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Сава Вујков, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
814. Одлука за определување на највисоките цени за јасливо растително масло — — — — —	1445	817. Одлука за продажба на пригодни ковани пари издадени по повод 200-годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ — — — — —	1446
815. Одлука за определување на највисоките цени на шеќерот — — — — —	1446	818. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и производи и суровини со потекло од тие животни од Република Италија — — — — —	1447
816. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за млеко за 1987 година — — — — —	1446		